

**ФЕРШПЕД АД Скопје**  
**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината завршена на 31 декември 2020 година,**  
**со извештај на независниот ревизор**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината завршена на 31 декември 2020 година,**  
**со извештај на независниот ревизор**

**СОДРЖИНА**

	<u>Страна</u>
<b>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</b>	3 - 5
<b>БИЛАНС НА УСПЕХ</b>	6
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>	7
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА</b>	8
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ</b>	9
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА</b>	10
<b>БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ</b>	11 - 37
<b>Додатоци</b>	
<b>Додаток 1 - Годишен извештај за работа</b>	
<b>Додаток 2 - Годишна сметка</b>	

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

### **До Акционерите и Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2020 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

#### *Одговорност на раководството за финансискиот извештај*

Раководството на ФЕРШПЕД АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорите*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

### ***Основа за мислење со резерва***

1. Ревизијата утврди дека Друштвото има побарувања од купувачи од подружница во износ од 96.989 илјади денари и побарувања за дадени позајмици на подружница во износ од 283.673 илјади денари, за кои што постојат индикатори за ненаплатливост и за кои што Друштвото требало да направи исправка на вредност. Ревизијата изрази мислење со резерва за финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година за ненаплатливост на побарувања од купувачи од подружници во износ од 64.429 илјади денари и за ненаплатливост на побарувања за дадени позајмици на подружница во износ од 307.543 илјади денари. Поврзано со претходно наведеното, финансискиот резултат на Друштвото за тековната година би се намалил за 8.690 илјади денари, а акумулираната добивка од претходни периоди би се намалила за 371.972 илјади денари.

2. Како што е наведено во белешката 15 од овие финансиски извештаи, Друштвото има вложувања во подружници во износ од 419.452 илјади денари и вложувања во придружени друштва во износ од 278.494 илјади денари. Друштвото ги води овие вложувања по набавната вредност. Друштвото не извршило последователна проценка на објективната вредност на овие вложувања на 31 декември 2020 година согласно барањата во Меѓународниот сметководствен стандард 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење, што е прифатен во Република Северна Македонија. Доколку истата била направена можеби би било неопходно да се намали вредноста на овие вложувања и да се признаат расходи по основ на обезвреднување на средствата. Ревизијата изрази мислење со резерва за неизвршена проценка на објективната вредност на вложувањата во придружени друштва во финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година.

### ***Мислење со резерва***

Според наше мислење, освен за ефектот од работите опишани во Основа за мислење со резерва - точка 1 и освен за можните ефекти опишани во Основа за мислење со резерва - точка 2, финансиските извештаи објективно ја прикажуваат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ФЕРШПЕД АД Скопје заклучно со 31 декември 2020 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

### **Извештај за други правни и регулативни барања**

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2020 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2020 година.

Скопје, 21 април 2021 година

Овластен ревизор


Љупчо Пецев



Друштво за ревизија  
**ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА**  
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев



**ФЕРШПЕД АД Скопје**

**БИЛАНС НА УСПЕХ**

за годината завршена на 31 декември 2020 година

<b>во илјади денари</b>	<b>Белешки</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Приходи од продажба	6	3.300.813	3.705.519
Останати приходи од работење	7	23.972	9.868
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-21.834	-53.453
Трошоци за вработените	9	-165.905	-209.462
Амортизација	14	-35.246	-38.631
Набавна вредност на трговски стоки		-220.809	-526.012
Останати расходи од работење	10	-2.813.538	-2.801.196
<b>Добивка од работење</b>		<b>67.453</b>	<b>86.633</b>
Финансиски приходи	11	11.374	14.536
Финансиски расходи	11	-2.210	-6.668
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>76.617</b>	<b>94.501</b>
Данок на добивка	12	-8.471	-11.292
<b>Добивка по оданочување</b>		<b>68.146</b>	<b>83.209</b>
<b>Основна заработувачка по акција (во денари)</b>	13	<b>4.180</b>	<b>5.104</b>

Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје ги усвои финансиските извештаи на 24 февруари 2021 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

**Генерален директор**

**Иван Петровски**



**Белешките содржани од страна 11 до 37 се составен дел на овие финансиски извештаи**

**ФЕРШПЕД АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**за годината завршена на 31 декември 2020 година**

<b>во илјади денари</b>	<b>Белешки</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Добивка по оданочување</b>		<b>68.146</b>	<b>83.209</b>
<b>Останата сеопфатна добивка</b>			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
<b>Вкупно останата сеопфатна добивка</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>68.146</b>	<b>83.209</b>

**Белешките содржани од страна 11 до 37 се составен  
дел на овие финансиски извештаи**

**ФЕРШПЕД АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
за годината завршена на 31 декември 2020 година

во илјади денари	Белешки	2020	2019
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	14	1.073.360	929.016
Нематеријални средства	14	467	504
Аванси за материјални средства		5.145	9.214
Вложувања во подружници и придружени друштва	15	697.946	710.701
Вложувања расположливи за продажба	16	2.205	1.811
Останати долгорочни средства	17	-	5.000
<b>Вкупно</b>		<b>1.779.123</b>	<b>1.656.246</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	18	10.532	12.636
Побарувања од купувачи	19	298.973	422.246
Останати краткорочни побарувања	20	39.449	23.761
Краткорочни позајмици и депозити	21	288.183	406.252
Парични средства	22	80.627	44.883
<b>Вкупно</b>		<b>717.764</b>	<b>909.778</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>2.496.887</b>	<b>2.566.024</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Капитал и резерви</b>			
Акционерски капитал		677.426	677.426
Откупени сопствени акции		-431.248	-431.248
Законски резерви		291.886	291.886
Ревалоризациони резерви		530.326	530.326
Акумулирана добивка		1.083.027	1.052.231
<b>Вкупно</b>		<b>2.151.417</b>	<b>2.120.621</b>
<b>Нетековни обврски</b>			
Обврски по долгорочни кредити	23	16.466	26.253
Остнати долгорочни обврски		-	-
<b>Вкупно</b>		<b>16.466</b>	<b>26.253</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи	24	187.596	264.396
Останати краткорочни обврски	25	110.771	95.843
Обврски по краткорочни кредити	26	30.637	58.911
<b>Вкупно</b>		<b>329.004</b>	<b>419.150</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>345.470</b>	<b>445.403</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>2.496.887</b>	<b>2.566.024</b>

Белешките содржани од страна 11 до 37 се составен  
дел на овие финансиски извештаи

**ФЕРШПЕД АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ  
за годината завршена на 31 декември 2020 година**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2020</b></u>	<u><b>2019</b></u>
<b>А. Парични текови од деловни активности</b>		
Нето добивка	68.146	83.209
Амортизација	35.246	38.631
Добивка / загуба од продажба / вредносно усогласување на вложувања расположливи за продажба	-840	-
Добивка / загуба од продажба / вредносно усогласување на долгорочни побарувања	500	-
Добивка / загуба од продажба на основни средства, и неотпишана вредност на расходуван основни средства	-8.026	4.868
Побарувања од купувачи	123.273	-294
Останати краткорочни побарувања	-15.688	7.425
Залихи	2.104	3.000
Обврски спрема добавувачи	-76.800	-41.580
Останати краткорочни обврски	14.783	19.343
<b>Нето парични текови од деловни активности</b>	<b>142.698</b>	<b>114.602</b>
<b>Б. Парични текови од инвестициони активности</b>		
Набавки на основни средства	-181.525	-30.170
Набавки на нематеријални средства	-104	-125
Аванси за основни средства	4.068	-9.213
Прилив од продадени основни средства	10.115	124.982
Прилив / одлив од вложувања во подружници, придружени друштва и вложувања расположливи за продажба	454	-514
Прилив од останати долгорочни средства	4.500	0
Прилив / одлив од краткорочни финансиски вложувања	118.069	-38.809
<b>Нето парични текови од инвестициони активности</b>	<b>-44.423</b>	<b>46.151</b>
<b>В. Парични текови од финансиски активности</b>		
Одлив од долгорочни кредити	-9.787	-86.954
Одлив / прилив од краткорочни кредити	-28.274	602
Исплатени дивиденди	-8.822	-28.621
Исплатени награди	-15.648	-10.159
Отупени сопствени акции	-	-
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>	<b>-62.531</b>	<b>-125.132</b>
<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>	<b>35.744</b>	<b>35.621</b>
<b>Парични средства на почеток на годината</b>	<b>44.883</b>	<b>9.262</b>
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>80.627</b>	<b>44.883</b>

Белешките содржани од страна 11 до 37 се составен дел на овие финансиски извештаи

**ФЕРШПЕД АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
за годината завршена на 31 декември 2020 година**

во илјади денари	Акционерс. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалориз. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно
<b>Состојба 01.01.2020 година</b>	<b>677.426</b>	<b>-431.248</b>	<b>291.886</b>	<b>530.326</b>	<b>1.052.231</b>	<b>2.120.621</b>
<b>Сеопфатна добивка</b>						
Добивка за годината	-	-	-	-	68.146	<b>68.146</b>
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.146</b>	<b>68.146</b>
<b>Трансакции со сопствениците</b>						
Распределено за дивиденди	-	-	-	-	-8.967	<b>-8.967</b>
Распределено за награди	-	-	-	-	-15.648	<b>-15.648</b>
Ефект од присоединета подружница	-	-	-	-	-12.735	<b>-12.735</b>
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба 31.12.2020 година</b>	<b>677.426</b>	<b>-431.248</b>	<b>291.886</b>	<b>530.326</b>	<b>1.083.027</b>	<b>2.151.417</b>

во илјади денари	Акционерс. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалориз. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно
<b>Состојба 01.01.2019 година</b>	<b>677.426</b>	<b>-431.248</b>	<b>291.886</b>	<b>530.326</b>	<b>1.767.932</b>	<b>2.836.322</b>
<b>Сеопфатна добивка</b>						
Добивка за годината	-	-	-	-	83.209	<b>83.209</b>
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.209</b>	<b>83.209</b>
<b>Трансакции со сопствениците</b>						
Распределено за дивиденди	-	-	-	-	-29.019	<b>-29.019</b>
Распределено за награди	-	-	-	-	-10.159	<b>-10.159</b>
Отписи на вложувања во подружница, вложувања расположливи за продажба и позајмици од минати години	-	-	-	-	-759.732	<b>-759.732</b>
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба 31.12.2019 година</b>	<b>677.426</b>	<b>-431.248</b>	<b>291.886</b>	<b>530.326</b>	<b>1.052.231</b>	<b>2.120.621</b>

Белешките содржани од страна 11 до 37 се составен  
дел на овие финансиски извештаи

## **ФЕРШПЕД АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО**

1.1. Акционерското друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија. Скратениот назив на Друштвото гласи: ФЕРШПЕД АД Скопје.

1.2. Основна дејност што ја обавува ФЕРШПЕД АД Скопје е останати придружни дејности во превозот. Друштвото обавува и други дејности: јавни складишта, трговија со мешовита стока и угостителство.

1.3. Акционерската главнина на ФЕРШПЕД АД Скопје се состои од 18.113 обични акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 37.400 денари.

Акционери со учество од и над 5% во издадените акции на ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2020 година се: Макошпед АД Скопје 19,65% (12,90% на 31.12.2019 година), Драган Наков 11,83% (11,83% на 31.12.2019 година), Сашо Наков 11,04% (11,04% на 31.12.2019 година) и Европа АД Скопје 8,36% (8,17% на 31.12.2019 година).

ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2020 година има откупено 1.810 обични акции или 9,993% од акционерската главнина (1.810 обични акции или 9,993% на 31.12.2019 година).

1.4. Бројот на вработените во ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2020 година изнесуваше 297 лица. На 31.12.2019 година во ФЕРШПЕД АД Скопје беа вработени 332 лица.

1.5. Седиштето на друштвото е на ул. Македонија бр. 11а, Скопје.

#### **2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

##### **2.1. Прописи**

Финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

## **ФЕРШПЕД АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

#### **2.2. Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, освен за вложувањата расположливи за продажба за кои постои активен пазар кои се признаени според објективна (пазарна) вредност.

#### **2.3. Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи обемот на своето работење.

#### **2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања**

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

### **3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст. Сметководствените политики се конзистентно применети во текот на презентираниите периоди.

## **ФЕРШПЕД АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **3.1. Политика на евидентирање на приходите**

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува, намален за вратените производи и стоки, попустите и количинските рабати.

##### **Продажба на производи и стоки**

Приходите од продажба на производи и стоки се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите.

##### **Продажба на услуги**

Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на нивната завршеност.

#### **3.2. Приходи од камати**

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

#### **3.3. Расходи за камати**

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи за камати во рамките на финансиските расходи. Расходите за камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

#### **3.4. Приходи по основ на вложувања расположливи за продажба**

Приходите по основ на вложувањата расположливи за продажба се искажуваат во билансот на успех како приходи во рамките на финансиските приходи. Тие се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за нивно примање.

#### **3.5. Тековно и инвестиционо одржување**

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на расходите на работење во пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на недвижностите, постројките и опремата се книжат како зголемување на нивната вредност.

## ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 3.6. Недвижности, постројки и опрема

Набавките на недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се состои од фактурната вредност, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Северна Македонија, недвижностите, постројките и опремата се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2003 година.

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на недвижностите, постројките и опремата се книжи како добивка во рамките на останатите приходи од работење, а негативната разлика се книжи како загуба во рамките на останатите расходи од работење. Неотпишаната вредност на расходуваните недвижности, постројки и опрема се книжи на товар на останатите расходи од работење.

#### 3.7. Амортизација

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба.

Стапките што се применуваат за амортизација на недвижностите, постројките и опремата што ги поседува ФЕРШПЕД АД Скопје се како што следи:

Градежни објекти	1,25 - 10%
Производна опрема	7 - 10%
Патнички моторни возила, возила на моторен погон и приклучни уреди	16,5%
Компјутерска опрема и телекомуникациска опрема	16,5%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомнатата опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства**

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивната продажба на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поединечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

**3.9. Вложувања расположливи за продажба**

Вложувањата расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Кога намалувањето на објективната вредност на финансиско средство расположливо за продажба е признаено во останатата сеопфатна добивка и постои објективен доказ дека средството е обезвреднето, акумулираната загуба која е признаена во останатата сеопфатна добивка се рекласификува во добивката или загубата во годината. Значително или продолжено намалување на објективната вредност на вложување во сопственички инструмент под неговата набавна вредност е објективен доказ за обезвреднување. Вложувањата расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста на вложувањата расположливи за продажба, се евидентира во билансот на успех.

Вложувањата во друштвата во мнозинска сопственост и во придружените друштва се евидентираат според набавната вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

## **ФЕРШПЕД АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **3.10. Залихи**

Залихите се искажуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност на залихите ги вклучува сите трошоци за нивна набавка и другите трошоци направени залихите да се доведат до нивната сегашна состојба. Нето реализациона вредност е проценетата продажна цена во редовниот тек на работење намалена за проценетите трошоци неопходни да се изврши продажбата.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при ставањето во употреба.

#### **3.11. Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните производи, стоки и услуги, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

#### **3.12. Вложувања во хартии од вредност за тргување**

Вложувањата во хартии од вредност за тргување во билансот на состојба се класифицираат во рамките на тековните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата за тргување се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата за тргување се признава во билансот на успех во рамките на останати оперативни приходи, односно расходи.

#### **3.13. Парични средства**

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, девизни сметки во банките, денарска и девизна благајна, депозити во банки со рок на доспевање пократок од 90 дена и други парични средства.

#### **3.14. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики**

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот за финансиската состојба.

## **ФЕРШПЕД АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи, односно од финансиските расходи.

#### **3.15. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка**

##### **Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

##### **Откупени сопствени акции**

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

##### **Законски резерви**

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

##### **Ревалоризациона резерва**

Ревалоризационата резерва произлегува од ревалоризацијата на недвижностите, постројките и опремата пред 1 јануари 2005 година, датумот на премин кон новите сметководствени стандарди. Ефектот на ревалоризацијата се внесуваше во ревалоризационата резерва. Оваа резерва не е на располагање на акционерите.

##### **Акумулирана добивка**

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

#### **3.16. Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

## **ФЕРШПЕД АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **3.17. Обврски по кредити**

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на извештајот за финансиската состојба се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

#### **3.18. Данок на добивка**

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок на добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2019 година).

#### **3.19. Користи за вработените**

##### **Придонеси за вработените**

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

##### **Обврски при пензионирање**

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што износот е нематеријален за финансиските извештаи.

## **ФЕРШПЕД АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **3.20. Резервирања**

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

#### **3.21. Неизвесни обврски и неизвесни средства**

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

### **4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК**

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Управниот одбор. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

#### **4.1. Пазарен ризик**

##### **Ризик од промени на девизниот курс**

ФЕРШПЕД АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи, стоки и услуги. Овие трансакции се искажани во странски валути. Друштвото користи и долгорочни кредити деноминирани во странска валута.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

##### **Ризик од промени на цените**

ФЕРШПЕД АД Скопје е изложен на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

## **ФЕРШПЕД АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **4.2. Кредитен ризик**

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

#### **4.3. Ризик од промени на каматните стапки**

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ФЕРШПЕД АД Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

#### **4.4. Ризик од неликвидност**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

#### **4.5. Ризик од финансирање**

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити и позајмици (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

## ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние што се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото.

#### 5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

##### 5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	2020	2019
Обврски по кредити и позајмици	47.103	85.164
Парични средства	-80.627	-44.883
Нето обврски по кредити	-33.524	40.281
Капитал и резерви	2.151.417	2.120.621
<b>% на кредитна задолженост</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,90%</b>

На 31.12.2020 година ФЕРШПЕД АД Скопје не е нето кредитно задолжено друштво бидејќи паричните средства се поголеми од обврските по кредити и позајмици.

##### 5.2. Ризик од промена на девизните курсеви

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари. Поради тоа, истото е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2020 и 2019 година по валути е како што следи:

## ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	35.747	61.956	85.158	106.411
УСД	692	2.392	461	516
	<b>36.439</b>	<b>64.348</b>	<b>85.619</b>	<b>106.927</b>

#### Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	-4.941	-4.446	4.941	4.446
УСД	23	188	-23	-188
	<b>-4.918</b>	<b>-4.258</b>	<b>4.918</b>	<b>4.258</b>

#### 5.3. Ризик од промена на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следи:

**ФЕРШПЕД АД Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

во илјади денари	2020	2019
<b>Финансиски средства</b>		
<b>Некаматносни</b>		
Парични средства	80.627	44.883
Побарувања од купувачи	298.973	422.246
Останати побарувања	32.461	19.106
Побарувања за дадени позајмици	288.183	314.002
Останати долгорочни средства	-	5.000
Вложувања во подружници, во придружени друштва и вложувања расположливи за продажба	700.151	712.512
	<b>1.400.395</b>	<b>1.517.749</b>
<b>Каматносни со фиксна камата</b>		
Побарувања за дадени позајмици	-	-
Депозити во банки	-	92.250
	-	<b>92.250</b>
<b>Каматносни со променлива камата</b>		
Побарувања за дадени позајмици	-	-
Депозити во банки	-	-
	-	-
	<b>1.400.395</b>	<b>1.609.999</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<b>Некаматносни</b>		
Обврски спрема добавувачи	187.596	264.396
Обврски за позајмици	14.764	-
Останати тековни обврски	50.004	54.750
	<b>252.364</b>	<b>319.146</b>
<b>Каматносни со променлива камата</b>		
Обврски по кредити и позајмици	5.690	38.362
	<b>5.690</b>	<b>38.362</b>
<b>Каматносни со фиксна камата</b>		
Обврски по кредити и позајмици	26.649	46.802
	<b>26.649</b>	<b>46.802</b>
	<b>284.703</b>	<b>404.310</b>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

## ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2020	2019	2020	2019
Дадени депозити и позајмици	-	-	-	-
Земени кредити и позајмици	-57	-384	57	384
	-57	-384	57	384

#### 5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година:

##### 31.12.2020 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и позајмици	22.986	2.541	5.110	16.466	47.103
Обврски спрема добавувачи	187.596	-	-	-	187.596
Останати обврски	50.004	-	-	-	50.004
	260.586	2.541	5.110	16.466	284.703

##### 31.12.2019 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и позајмици	5.089	10.121	43.701	26.253	85.164
Обврски спрема добавувачи	264.396	-	-	-	264.396
Останати обврски	54.750	-	-	-	54.750
	324.235	10.121	43.701	26.253	404.310

## ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година:

#### 31.12.2020 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	80.627	-	-	-	<b>80.627</b>
Побарувања од купувачи	165.758	3.874	1.602	127.739	<b>298.973</b>
Останати побарувања	19.654	396	271	12.140	<b>32.461</b>
Побарувања за позајмици	50	-	-	288.133	<b>288.183</b>
Орочени депозити	-	-	-	-	<b>0</b>
Останати долгор. побарув.	-	-	-	-	<b>0</b>
Вложувања во подружници, придружени друштва и раположливи за продажба	-	-	-	700.151	<b>700.151</b>
	<b>266.089</b>	<b>4.270</b>	<b>1.873</b>	<b>1.128.163</b>	<b>1.400.395</b>

#### 31.12.2019 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	44.883	-	-	-	<b>44.883</b>
Побарувања од купувачи	254.803	25.850	19.407	122.186	<b>422.246</b>
Останати побарувања	5.168	469	4.334	9.135	<b>19.106</b>
Побарувања за позајмици	-	7.189	37.337	269.476	<b>314.002</b>
Орочени депозити	92.250	-	-	-	<b>92.250</b>
Останати долгор. побарув.	-	-	-	5.000	<b>5.000</b>
Вложувања во подружници, придружени друштва и раположливи за продажба	-	-	-	712.512	<b>712.512</b>
	<b>397.104</b>	<b>33.508</b>	<b>61.078</b>	<b>1.118.309</b>	<b>1.609.999</b>

## 6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2020	2019
Приходи од продажба во земјата	3.130.815	3.455.565
Приходи од продажба во странство	169.998	249.954
<b>Вкупно</b>	<b>3.300.813</b>	<b>3.705.519</b>

**ФЕРШПЕД АД Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ**

<b>во илјади денари</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Наплатени отпишани побарувања	186	1.815
Добивка од продажба на недвижности и опрема	8.636	1.383
Приходи од отпис на обврски	7.335	676
Приходи од надомест на штети	3.242	1.831
Приходи од вишоци	1.256	2.245
Останато	3.317	1.918
<b>Вкупно</b>	<b>23.972</b>	<b>9.868</b>

**8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР**

<b>во илјади денари</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Потрошени суровини и материјали	21.341	51.769
Отпис на ситен инвентар	493	1.684
<b>Вкупно</b>	<b>21.834</b>	<b>53.453</b>

**9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ**

<b>во илјади денари</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Бруто плати	160.632	204.202
Други надоместоци за вработените	5.273	5.260
<b>Вкупно</b>	<b>165.905</b>	<b>209.462</b>

**ФЕРШПЕД АД Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**10. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ**

<b>во илјади денари</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Транспортни трошоци	668.706	741.383
Потрошена енергија	18.441	29.083
Трошоци за тековно одржување и заштита	5.381	5.285
Трошоци за закупнини	3.458	5.805
Трошоци за царина и царински давачки	2.060.091	1.924.258
Вредносно усогласување и отпис на побарувања	7.708	19.893
Трошоци за репрезентација, реклама, спонзор.	2.734	7.889
Трошоци за банкарски услуги	6.206	8.192
Даноци кои не зависат од резултатот	4.788	5.747
Судски, адвокатски и нотарски трошоци	1.256	1.555
Трошоци за вода и смет	7.769	8.428
Премии за осигурување	1.695	2.305
Трошоци за органите на управување	6.825	5.924
Трошоци за вработени преку специјализирана агенција за вработување	2.382	6.180
Трошоци за информатичко софтверски услуги	5.120	4.996
Загуба од продажба на основни средства	610	6.251
Останато	10.368	18.022
<b>Вкупно</b>	<b>2.813.538</b>	<b>2.801.196</b>

**11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/РАСХОДИ**

<b>во илјади денари</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Приходи од камати	1.106	2.647
Позитивни курсни разлики	812	735
Дивиденди	9.456	11.154
<b>Вкупно финансиски приходи</b>	<b>11.374</b>	<b>14.536</b>
Расходи за камати	-1.858	-5.997
Негативни курсни разлики	-352	-671
Останати финансиски расходи	-	-
<b>Вкупно финансиски расходи</b>	<b>-2.210</b>	<b>-6.668</b>
<b>Нето финансиски расходи</b>	<b>9.164</b>	<b>7.868</b>

## ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	2020	2019
Добивка пред оданочување	76.617	94.501
Даночно непризнаени расходи	18.124	34.767
<b>Даночна основа</b>	<b>94.741</b>	<b>129.268</b>
Намалување на даночната основа	-9.529	-11.350
<b>Даночна основа по намалување</b>	<b>85.212</b>	<b>117.918</b>
<b>Данок на добивка по стапка од 10%</b>	<b>8.521</b>	<b>11.792</b>
Намалување на пресметаниот данок	-50	-500
<b>Данок на добивка по намалување</b>	<b>8.471</b>	<b>11.292</b>
Ефективна даночна стапка	11,06%	11,95%

#### 13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2020	2019
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	68.146	83.209
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	16.303	16.303
<b>Основна заработувачка по акција во денари</b>	<b>4.180</b>	<b>5.104</b>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ФЕРШПЕД АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ФЕРШПЕД АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

#### 14. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста на 31 декември 2020 и 2019 година се како што следи:

**ФЕРШПЕД АД Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

<b>во илјади денари</b>	<b>Земјиште и градежни објекти</b>	<b>Опрема</b>	<b>Инвестиц. во тек</b>	<b>Други основни средства</b>	<b>Вкупно</b>	<b>Немате. средства</b>
<b>Набавна вредност</b>						
<b>Состојба, 01.01.2020 година</b>	<b>1.470.066</b>	<b>542.385</b>	<b>13.768</b>	<b>3.813</b>	<b>2.030.032</b>	<b>23.328</b>
Нови набавки	5.700	-	175.825	-	<b>181.525</b>	104
Пренос од инвестиции во тек	28.886	11.838	-40.724	-	<b>0</b>	-
Прекнижување и усоглас.	-13.302	13.302	-	-	<b>0</b>	-
Опрема од припоена подружн.	-	78	-	-	<b>78</b>	-
Расходување и продажба	-1.802	-23.481	-	-303	<b>-25.586</b>	-
<b>Состојба, 31.12.2020 година</b>	<b>1.489.548</b>	<b>544.122</b>	<b>148.869</b>	<b>3.510</b>	<b>2.186.049</b>	<b>23.432</b>
<b>Исправка на вредност</b>						
<b>Состојба, 01.01.2020 година</b>	<b>602.665</b>	<b>498.351</b>	-	-	<b>1.101.016</b>	<b>22.824</b>
Амортизација	20.424	14.682	-	-	<b>35.106</b>	141
Прекнижување и усоглас.	-710	709	-	-	<b>-1</b>	-
Акумулирана амортизација од припоена подружница	-	65	-	-	<b>65</b>	-
Расходување и продажба	-379	-23.118	-	-	<b>-23.497</b>	-
<b>Состојба, 31.12.2020 година</b>	<b>622.000</b>	<b>490.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.112.689</b>	<b>22.965</b>
<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ</b>						
<b>НА 31.12.2020 година</b>	<b>867.548</b>	<b>53.433</b>	<b>148.869</b>	<b>3.510</b>	<b>1.073.360</b>	<b>467</b>

<b>во илјади денари</b>	<b>Земјиште и градежни објекти</b>	<b>Опрема</b>	<b>Инвестиц. во тек</b>	<b>Други основни средства</b>	<b>Вкупно</b>	<b>Немате. средства</b>
<b>Набавна вредност</b>						
<b>Состојба, 01.01.2019 година</b>	<b>1.460.567</b>	<b>685.943</b>	<b>5.713</b>	<b>3.813</b>	<b>2.156.036</b>	<b>23.203</b>
Нови набавки			30.170	-	<b>30.170</b>	125
Пренос од инвестиции во тек	9.499	12.616	-22.115	-	<b>0</b>	-
Прекнижување и усоглас.	-	-	-	-	<b>0</b>	-
Расходување и продажба		-156.174		-	<b>-156.174</b>	-
<b>Состојба, 31.12.2019 година</b>	<b>1.470.066</b>	<b>542.385</b>	<b>13.768</b>	<b>3.813</b>	<b>2.030.032</b>	<b>23.328</b>
<b>Исправка на вредност</b>						
<b>Состојба, 01.01.2019 година</b>	<b>583.083</b>	<b>505.844</b>	-	-	<b>1.088.927</b>	<b>22.605</b>
Амортизација	20.134	18.279	-	-	<b>38.413</b>	219
Прекнижување и усоглас.	-	-	-	-	<b>0</b>	-
Расходување и продажба	-552	-25.772	-	-	<b>-26.324</b>	-
<b>Состојба, 31.12.2019 година</b>	<b>602.665</b>	<b>498.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.101.016</b>	<b>22.824</b>
<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ</b>						
<b>НА 31.12.2019 година</b>	<b>867.401</b>	<b>44.034</b>	<b>13.768</b>	<b>3.813</b>	<b>929.016</b>	<b>504</b>

## ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Како обезбедување за повлечени кредити и гаранции од банки под хипотека се дадени следните градежни објекти:

- Деловен простор во Маџари на КП 1056 со површина од 14.305 метри квадратни, со проценета вредност од 4.292 илјади евра;
- Деловен простор во Маџари на КП 1050 со површина од 14.580 метри квадратни, со проценета вредност од 4.500 илјади евра.

#### 15. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ И ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

во илјади денари	2020	2019
<b>Вложувања во подружници</b>		
- Сковин АД Скопје	-	-
- Хотели Метропол АД Охрид	177.479	177.479
- Лотарија на Македонија АД Скопје	203.258	203.258
- Фершпед Брокер АД Скопје	32.667	32.667
- Фершпед транс ДООЕЛ Скопје	-	12.756
- Еуротрадинг ДООЕЛ Солун	5.732	5.732
- Ферагент ДОО Бар	66	66
- Фертраде ДОО Белград	250	249
	<b>419.452</b>	<b>432.207</b>
<b>Вложувања во придружени друштва</b>		
- Европа АД Скопје (учество од 21,77%)	278.494	278.494
- Останати	-	-
	<b>278.494</b>	<b>278.494</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>697.946</b>	<b>710.701</b>

#### 16. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2020	2019
Вложувања во котирани друштва на Македонска берза - сегмент берзанска котација	907	514
Останати вложувања расположливи за продажба во некотирани друштва	298	297
Вложувања во удели на трговски друштва	1.000	1.000
<b>Вкупно</b>	<b>2.205</b>	<b>1.811</b>

**ФЕРШПЕД АД Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**17. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА**

<b>во илјади денари</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Побарувања по основ на продаден удел	-	5.000
Долгорочни депозити во банки	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>

**18. ЗАЛИХИ**

<b>во илјади денари</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Материјали, резервни делови и ситен инвентар	4.518	5.384
Трговски стоки	6.014	7.252
<b>Вкупно</b>	<b>10.532</b>	<b>12.636</b>

**19. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

<b>во илјади денари</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Побарувања од купувачи во земјата	329.656	433.198
Побарувања од купувачи во странство	43.365	68.809
	373.021	502.007
Минус - Исправка на вредност	-74.048	-79.761
<b>Вкупно нето</b>	<b>298.973</b>	<b>422.246</b>

**ФЕРШПЕД АД Скопје****БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА**

<b>во илјади денари</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Побарувања од државата за повеќе платени даноци	4.013	1.836
Побарувања од вработени	2.233	2.776
Побарувања за аванси и депозити	1.847	1.844
Побарувања по цесии	18.625	13.507
Побарување за дивиденда од подружница	6.485	-
Однапред пресметани и платени трошоци	5.141	2.811
Останати побарувања	1.105	987
<b>Вкупно</b>	<b>39.449</b>	<b>23.761</b>

**21. КРАТКОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ И ДЕПОЗИТИ**

<b>во илјади денари</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Позајмици на подружници	283.673	307.543
Останати позајмици	4.510	6.459
Депозити во банки	-	92.250
<b>Вкупно</b>	<b>288.183</b>	<b>406.252</b>

**22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

<b>во илјади денари</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Жиро сметки	74.913	28.489
Денарска благајна	563	531
Благајна на менувачница	227	565
Девизни сметки	4.908	14.786
Девизна благајна	16	512
<b>Вкупно</b>	<b>80.627</b>	<b>44.883</b>

## ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 23. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2020	2019
Халк банка АД Скопје	26.649	-
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	-	46.802
<b>Вкупно</b>	<b>26.649</b>	<b>46.802</b>
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една година	-10.183	-20.549
<b>Вкупно</b>	<b>16.466</b>	<b>26.253</b>

На 31.12.2020 година долгорочниот кредит од Халк банка АД Скопје е девизен, со фиксна каматна стапка од 1,6% на годишно ниво. На 31.12.2019 година долгорочниот кредит од Шпаркасе банка Македонија АД Скопје беше девизен, со фиксна каматна стапка од 2,5% на годишно ниво.

Планот за отплата на главнината на долгорочните кредити на 31 декември 2020 година е како што следи:

година	во илјади денари
2021	10.183
2022	10.351
2023	6.115
<b>Вкупно</b>	<b>26.649</b>

#### 24. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2020	2019
Обврски спрема добавувачи во земјата	128.626	204.271
Обврски спрема добавувачи во странство	58.970	60.125
Обврски за нефактурирани стоки	-	-
Останато	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>187.596</b>	<b>264.396</b>

## ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 25. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2020	2019
Обврски за данок на додадена вредност	-	1.576
Обврски за данок на добивка	946	667
Обврски за бруто плати	12.753	16.230
Обврски по камати	4.183	6.182
Обврски за аванси	4.137	2.270
Пресметани трошоци (ПВР)	50.145	38.823
Пресметани приходи за идни периоди (ПВР)	6.485	-
Обврски по цесии	30.832	28.967
Останати обврски	1.290	1.128
<b>Вкупно</b>	<b>110.771</b>	<b>95.843</b>

Од вкупно 50.145 илјади денари пресметани трошоци - ПВР (38.823 илјади денари на 31.12.2019 година) 43.759 илјади денари се однесуваат на трошоци за одложено плаќање на царина и царински давачки кои доспеваат за плаќање во наредната година до 10 јануари (33.873 илјади денари на 31.12.2019 година). Овие плаќања се покриени со банкарска гаранција.

#### 26. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

во илјади денари	2020	2019
НЛБ банка АД Скопје (каматна стапка од 2,8%)	-	5.000
Обврски спрема подружници и придружени друштва	20.454	8.362
Обврски спрема останати кредитори	-	25.000
<b>Вкупно</b>	<b>20.454</b>	<b>38.362</b>
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	10.183	20.549
<b>Вкупно</b>	<b>30.637</b>	<b>58.911</b>

#### 27. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажување на билансните позиции деноминирани во странска валута, на ден 31 декември се следните:

во денари	2020	2019
EUR	61,6940	61,4856
USD	50,2353	54,9518

## ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 28. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Субјектите се сметаат за поврзани ако едната страна ја контролира другата страна или има значително влијание врз истата при донесување на финансиски или оперативни одлуки. Друштвото е поврзано со своите подружници и нивните поврзани страни. Во продолжение се дадени салдата и трансакциите што произлегуваат од односите со неговите подружници.

во илјади денари	2020	2019
<b>Вложувања во подружници (белешка 15)</b>	<b>419.452</b>	<b>432.207</b>
- Сковин АД Скопје (учество од 95,198%)	-	-
- Хотели Метропол АД Охрид (учество од 73,503%)	177.479	177.479
- Лотарија на Македонија АД Скопје (уч. од 57,93%)	203.258	203.258
- Фершпед Брокер АД Скопје (учество од 99,981%)	32.667	32.667
- Фершпед транс ДООЕЛ Скопје (учество од 100%)	-	12.756
- Еуротрадинг ДООЕЛ Солун (учество од 100%)	5.732	5.732
- Ферагент ДОО Бар (учество од 100%)	66	66
- Фертраде ДОО Белград (учество од 100%)	250	249
<b>Побарувања од купувачи</b>	<b>117.494</b>	<b>125.241</b>
- Сковин АД Скопје	113.762	113.748
- Хотели Метропол АД Охрид	1.848	1.549
- Лотарија на Македонија АД Скопје	44	980
- Фершпед Брокер АД Скопје	-	9
- Еуротрадинг ДООЕЛ Солун	592	312
- Ферагент ДОО Бар	1.248	8.643
<b>Побарувања за краткорочни позајмици</b>	<b>283.673</b>	<b>307.543</b>
- Сковин АД Скопје	283.673	307.543
- Фершпед транс ДООЕЛ Скопје	-	-
<b>Останати краткор. побарувања (аванси, депозити, цесии, др.)</b>	<b>18.780</b>	<b>13.410</b>
- Сковин АД Скопје	10.338	11.562
- Еуротрадинг ДООЕЛ Солун	1.848	1.848
- Ферагент ДОО Бар	6.485	-
- Хотели Метропол АД Охрид	109	-
<b>Обврски спрема добавувачи</b>	<b>5.829</b>	<b>3.445</b>
- Сковин АД Скопје	2	-
- Хотели Метропол АД Охрид	794	478
- Лотарија на Македонија АД Скопје	3.007	1.078
- Фершпед транс ДООЕЛ Скопје	-	161
- Фершпед Брокер АД Скопје	-	12
- Еуротрадинг ДООЕЛ Солун	669	342
- Ферагент ДОО Бар	1.252	1.248
- Фертраде ДОО Белград	105	126

## ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

<b>Обврски за краткорочни позајмици</b>	<b>14.764</b>	<b>8.362</b>
- Хотели Метропол АД Охрид	14.764	8.362
<b>Останати краткорочни обврски (камати)</b>	<b>4.181</b>	<b>6.008</b>
- Хотели Метропол АД Охрид	494	1.750
- Лотарија на Македонија АД Скопје	194	194
- Фершпед Брокер АД Скопје	3.493	4.064
<b>Приходи од продажба на стоки и услуги</b>	<b>17.029</b>	<b>54.157</b>
- Сковин АД Скопје	70	6.857
- Хотели Метропол АД Охрид	13.316	40.583
- Лотарија на Македонија АД Скопје	955	3.492
- Фершпед транс ДООЕЛ Скопје	-	819
- Фершпед Брокер АД Скопје	36	66
- Еуротрадинг ДООЕЛ Солун	2.652	2.340
<b>Приходи од камати</b>	<b>40</b>	<b>-</b>
- Лотарија на Македонија АД Скопје	40	-
<b>Набавки на стоки и услуги</b>	<b>20.749</b>	<b>31.114</b>
- Сковин АД Скопје	-	2.102
- Хотели Метропол АД Охрид	62	80
- Лотарија на Македонија АД Скопје	3.000	3.704
- Фершпед транс ДООЕЛ Скопје	-	3.448
- Фершпед Брокер АД Скопје	144	12
- Еуротрадинг ДООЕЛ Солун	17.334	21.750
- Фертраде ДОО Белград	209	18
<b>Расходи од камати</b>	<b>0</b>	<b>1.059</b>
- Хотели Метропол АД Охрид	-	1.027
- Лотарија на Македонија АД Скопје	-	26
- Фершпед Брокер АД Скопје	-	6

Во продолжение се дадени салдата и трансакциите што произлегуваат од односите на ФЕРШПЕД АД Скопје со придружното друштво ЕВРОПА АД Скопје.

## ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2020	2019
Вложувања во Европа АД Скопје	278.494	278.494
Побарувања од купувачи	-	71.525
Останати краткорочни побарувања (аванси, цесии)	1.099	53
Обврски спрема добавувачи	861	1.796
Обврски за позајмици	5.690	-
Приходи од продажба на стоки и услуги	55.552	312.534
Набавки на стоки и услуги	1.053	1.116
Расходи за камати	49	-

#### 29. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2020 година побарувањата од судски постапки покренати против ФЕРШПЕД АД Скопје изнесуваат околу 23.710 илјади денари (19.110 илјади денари на 31.12.2019 година). Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ФЕРШПЕД АД Скопје на 31 декември 2020 година има обврски по основ на издадени гаранции од банки кон различни доверители во износ од 507.288 илјади денари (491.915 илјади денари на 31.12.2019 година).

#### 30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.